

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 февруари 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр.123” издадена на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 34/21 и 251/21).
2. Во Прилогот, во точка 4 зборовите “15 февруари 2022 година” се заменуваат со зборовите “23 август 2022 година”.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Коста Шахов” бр.12/2 Скопје-Центар (во понатамошниот текст: Друштво), на 2 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр.123”, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-24/22 од 2 февруари 2022 година.

Регулаторна комисија за енергетика, на Барања на Друштвото, соодветно има донесено Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр.123” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 134/19) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр.123” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 34/21 и 251/21).

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 12, односно во Образецот БЛ 12 од Правилникот за лиценци во оригинал. Барањето беше комплетирано на 15 февруари 2022 година.

Друштвото, како причина за побараното продолжување наведе дека Хидроцентралата е изградена и пуштена во пробна работа уште на 25 март 2020 година. Но поради колизија на ново проектираниот пат Крива Паланка - Деве Баир кој допрва ќе се гради со цевководот на хидроцентралата, ПЦЦ НЕВ Хидро е приморано да изврши дислокација на 400 м од цевководот на хидроцентралата, каде што е констатирано преклопување со државниот пат. Градежните

активности се во тек и треба да завршат на 15 февруари 2022 година. Во тек е постапка за измени во тек на градба во Министерството за транспорт и потоа ќе следува постапка за добивање на одобрение за употреба. Друштвото побара времетраењето на лиценцата за пробна работа да се продолжи за период од девет месеци.

Согласно член 25 став (2) од Правилникот за лиценци согласно кој Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на лиценцата за пробна работа го определува рокот за продолжување на лиценцата за пробна работа, Регулаторната комисија за енергетика го определи датумот на продолжување на лиценцата за пробна работа 23 август 2022 година, имајќи во предвид дека рокот за комерцијална работа на електроцентралата е продолжен до 23 август 2022 година.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-345/2 од 15 февруари 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 15 февруари 2022 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентра МХЕЦ “КРИВА РЕКА со реф.бр.123” на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, до 23 август 2022 година.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-24/22
15 февруари 2022 година
Скопје

Заменик претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 17 dhe nenit 43 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19), nenit 26 paragrafi (3) të Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 15 shkurt 2022, miratoi këtë

**VENDIM
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË**

1. Vazhdohet licenca e punës prove e hidrocentralit elektrik të vogël HCEV “KRIVA REKA me nr. ref. 123” të lëshuar për Shoqërinë e Ndërtimit dhe të Operimit me Hidrocentrale PCC NEV HIDRO SHPKNJP Shkup, me vendimin për lëshimin e licencës së punës provë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 34/21 dhe 251/21).
2. Në shtojcë, në pikën 4, fjalët “15 shkurt 2022” zëvendësohen me fjalët “23 gusht 2022”.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

**PA1 nr. 12-24/22
15 shkurt 2022
Shkup**

**Zëvendëskryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Enver Elmazi**